



ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИНКА



Датум:	02.04.2020
Тема:	Пролет
Дневна активност:	„ Пролетта во мојот дом “

Возрасна група: 4-6 години

Цел на активноста:	<ul style="list-style-type: none">- да се поттикне интересот кон изработување на посложени форми на педмети, ликови, животни.- да се поттикне да држи ножички со едната рака и да сече по зададена линија.- да се поддржува детето во настојувањата да истрае во игри и активности кои бараат поголемо внимание.
Стандард:	<ul style="list-style-type: none">- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност.- Детето може да воспостави контрола на движењата на далнките и прстите.- Детето покажува истрајност во преземените активности.
Активност	„ Направи сам “ – изработуваме саксии
Опис на активноста	Пред да ги засадиме цвеќињата и да ги разубавиме нашите домови во овие пролетни денови, интересно би било заедно со малите вреди рачиња да изработиме саксии од пластични амбалажи украсени на интересен начин. Дали можеби тоа ќе биде некое животно, или пак омилен лик од некој цртан? Оставете детето да одбере каква саксија ќе изработите, нека ја употреби



ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИШКА

својата креативност и фантазија и со ваша помош нека ја изработи саксијата. Дозволете му да сече, црта, лепи и игра со сите материјали кои му се на располагање

Потребни материјали

- пластични амбалажи, ножички, лепак, темперни бои, фломастери, самолелива хартија, монистри и секаков вид на материјал за декорација.

Прикачување наслика, линк, или видео





ОРЦЕ
Ј.У.О. ДЕТО



<https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI>

Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста:	<ul style="list-style-type: none">- да се поттикнува да го користи стекнатото искуство во процесот на учењето.- да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од успешно завршената работа.
Стандард:	<ul style="list-style-type: none">- Детето може да учи на различни начини од сопствените искуства.-Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности.
Активност	„Садиме цвеќе“
Опис на активноста	Со оглед на тоа дека пролетта веќе ни пристигна, време е да ги разубавиме и освежиме нашите домови садејќи цвеќиња, со голема помош на малите вредни рачиња. Заедно со детето одберете цвеќиња кој ќе ги засадите. Нека детето ужива во играта



ОРЦЕ ПЯКОЛЕВ
Ј.У.О. ДЕТОСРЕДИНА

со земјата и нека ги полни саксиите со земја, засадете го заедно цвеќето, а потоа тие нека го наводнуваат создавајќи навика дека тоа треба да го прават често за тоа да порасне големо. Исто така во пресрет на најголемиот христијански празник Велигден можете да засадите и пченица која детето секој ден постепено ќе ја гледа како расте и ќе биде гордо на својот труд, а за празникот ќе ја декорира со бојадисаните јајца.

Потребни материјали

- земја, саксии, цвеќе, пченица, памук, вода

Прикачување на слика, линк, или видео

<https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI>





Возрасна група: 2-3 години

Цел на активността:	- -
Стандард:	
Активност	” “
Опис на активността	(, / , / .



ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИНКА

Потребни
материјали

Прикачување на
слика, линк, или
видео

<https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI>





ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИНКА

1:
:





ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИНКА

2:

(



:

,

.

...



3:

,

.

,

,



Рецепт за домашен магичен пластелин:

2 чаши (од 2 дл) вода

2 чаши брашно

1 лимонтус


1 чаша сол

2-3 лажици масло

прехранбена боја по желба

светки

Подготовка:

 **ОРЦЕ НИКОЛОВ**
Водата, солта, маслото и лимунтусот ставете ги во тенџере и варете ги. Кога водата ќе биде млака, додајте го брашното и промешајте околу 5 минути, додека не се згусне, а кога ќе се излади додадете ја прехранбената боја и светки по желба. После играта, чувајте го завиткан во прозирна фолија, за да може да трае околу 10 дена.